



**Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола
о б ј а в у в а**

**ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК**

Врз основа на член 103 точка 2, во врска со членовите 127 и 149 став 13 од Законот за високото образование и член 5 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и врз основа на Одлуките на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 14-395/11 од 20.03.2019 година, бр. 14-994/5 од 11.07.2019 година и бр. 14-1641/7 26.12.2019 година и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во академската 2019/2020 година, бр. 45-4825/1 од 04.07.2019 година, („Службен весник на РСМ“ бр.139 од 09.07.2019), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола објавува:

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола Единици/Студиски програми	број на студенти	Износ на школарина (во евра)	Износ на школарина (во евра) за странски студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	6	4500	6000
Сообраќајно – транспортно инженерство	3	4500	6000
Машинство	3	4500	6000
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА	5	4500	6000
Информатички науки и компјутерско инженерство	5	4500	6000

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП	7	4200	6000
Маркетинг	3	4200	6000
Менаџмент	2	4200	6000
Бизнис информатика	2	4200	6000
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД	39	4600	6500
Менаџмент во услужен сектор	24	4600	6500
Туризам	15		
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	15	4500	5000
Безбедност	15	4500	5000
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО	6	5800	7000
Меѓународно право и меѓународна политика	6	5800	7000
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	9	5000	6000
Технологија и безбедност на прехранбени производи	9	5000	6000
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП	3	3500	4000
Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун	3	3500	4000
ВКУПНО	90		

II. Услови и критериуми за конкурирање и запишување

Право за запишување на докторски студии имаат:

- Кандидати кои завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно постдипломски студии, имаат остварено минимум 300 европски кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии) збирно, просек од најмалку 8 (осум) од остварените просеци на прв и втор циклус студии и ги исполнуваат другите услови во согласност со Законот за високото образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и овој Конкурс.
- Кандидати кои магистрирале на соодветни студиски програми за постдипломски студии со коишто се стекнале со звање Магистер, пред воведувањето на ЕКТС и имаат остварено просек од најмалку 8 (осум) од остварените просеци на додипломски и последипломски студии и ги исполнуваат другите услови во согласност со Законот за високото образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и овој Конкурс.
- Странски државјани, според условите утврдени со Законот за високото образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и овој Конкурс.

Секоја единица на Универзитетот претходно ги утврдува дополнителните критериуми и услови за уписи го спроведува пријавувањето, рангирањето и запишувањето на кандидатите.

Секоја единица на Универзитетот утврдува кои студиски програми од втор циклус односно последипломски студии се соодветни и има обврска информацијата за соодветноста на студиските програми, како и дополнителните услови и критериуми за упис да ги објави заедно со објавувањето на Конкурсот на својата огласна табла и веб страна. Единицата, исто така, утврдува и дали кандидатите ги исполнуваат другите услови предвидени со студиските програми за организирање трет циклус студии на соодветната единица.

III. Спроведување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување образец што е подготвен од страна на единицата/те каде што се организира студиската програма.

Образецот и документацијата предвидена со Конкурсот, кандидатите ја доставуваат до единицата на Универзитетот којашто ги организира соодветните докторски студии, а странските студенти ги доставуваат до Ректоратот на Универзитетот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите на Конкурсот и завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно последипломски студии, се запишуваат на соодветните докторски студии за што одлучува Советот за докторски студии на единицата на Универзитетот.

Заедно со објавувањето на Конкурсот пред секој уписан рок единицата објавува и листа на акредитирани слободни ментори за секоја студиска програма посебно со забелешка за бројот на кандидати за кои професорот според Законот за високото образование има можност да ги менторира. Листата на акредитирани слободни ментори за секоја студиска програма ја изготвува Советот на докторски студии на единицата што ги организира студиите.

По истекот на роковите за пријавување, Советот на докторските студии на Единицата на Универзитетот за секоја студиска програма формира Комисија, којашто е должна да спроведе интервју со секој од пријавените кандидати за кои Советот констатирал дека поседуваат комплетна документација според Конкурсот и да ја оцени нивната подобност врз основа на поднесената документација и презентацијата на предлог областа на истражувањето поднесено од кандидатот. Комисијата може да дефинира и дополнителни критериуми врз основа на коишто ќе ги заснова препораките.

Врз основа на поднесената документација и спроведеното интервју, Комисијата дава позитивна препорака за упис или не дава препорака, при што бројот на позитивни препораки не смее да го надминува бројот на слободни места според Конкурсот.

Советот изготвува прелиминарна листа за секоја студиска програма посебно со кандидати за кои е дадена позитивна препорака. Во прелиминарната листа за секој кандидат се наведува и името на менторот кој дал согласност. Во посебни листи се наведуваат и евентуалните кандидати за кои Комисијата не дала позитивна препорака, како и кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии.

Листите се објавуваат на огласната табла и интернет страната на единицата што ги организира студиите.

Кандидатот кој смета дека постапката не е правилно спроведена, има право на приговор до Деканатската управа/Научниот совет на Единицата на УКЛО што ги организира докторските студии, во рок од 24 часа од денот на објавувањето на прелиминарната листа. Одлука по приговорот треба да се донесе најдоцна во рок од 3 работни денови од поднесувањето на приговорот и таа одлука е конечна.

По завршувањето на постапката по приговорите, Советот на докторски студии на Единицата на Универзитетот, носи одлука за запишување на студентите на докторските студии и истата се објавува на огласната табла и веб страната на Единицата. Одлуката за запишување на примените кандидати е конечна. Со запишувањето на докторските студии студентот се стекнува со статус *студент на докторски студии*.

Докторските студии траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат 180 европски кредити, односно 60 кредити во текот на една академска година.

Студентите запишани на докторските студии студираат во согласност со условите, критериумите и правилата содржани во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Износот на школарината е изразен во евра, а сепресметува и плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ на денот на плаќањето. Школарината се плаќа на 6 еднакви рати на почетокот на секој семестар.

Кандидатите за докторски студии плаќаат износ за школарина определен во овој Конкурс, а Единицата може да определи и износ за пријави за испити и вониспитни активности и износ за пријава, оценка и одбрана на докторскиот труд, кој се внесува во договорот за студирање.

Сите други наставно-научни, правно-административни и финансиски аспекти поврзани со реализацијата на студиските програми од трет циклус се регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

IV. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

	Пријавување	Запишување
Четврт уписан рок:	27-31.12.2019	20.01.2020

V. Документи за пријавување

При пријавувањето кандидатите поднесуваат:

- Пополнет пријавен лист чијшто образец е подготвен од страна на единицата каде што се организира студиската програма
- Мотивациско писмо за запишување на студиската програма
- Кратка биографија со вкупните постигнувања на кандидатот
- Потенцијална област на истражување и кратко образложение во коешто се дефинирани предметот и целите на потенцијалната област на истражување
- Предлог за ментор од листата на објавени слободни акредитирани ментори на студиската програма со кој кандидатот преходно стапил во контакт, се консултирал за областа на истражување и од кој добил прелиминарна согласност
- Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно постдипломски студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
- Диплома/уверение за завршен прв циклус студии, односно додипломски студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
- Уверение за државјанство
- Извод од матичната книга на родените
- Медицинска документација(за странски студенти): ХИВ тест и тест за Хепатит Ц
- Други документи по барање на единицата.

VI. Документи за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

- Индекс и пријавни листови
- 2 фотографии (3,5 x 4,5 на бела позадина)
- Потврда за уплатена школарина за првиот семестар

Забелешка:

Подетални информации за условите за запишување на секоја од понудените студиски програми и за содржината и начинот на реализирање на третиот циклус на студии, кандидатите може да добијат на веб страницата на Универзитетот или на веб страниците на соодветните високообразовни единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.